



# Food-Info Allergy Dictionary 中文 – Македонски



## 过敏，过敏反应

过敏原  
食物过敏 (反应)  
过敏的，患过过敏症的  
抗组胺药物  
过敏性休克  
我对.....过敏  
超敏反应  
组胺  
食物不耐受  
不耐受  
蛋白质  
无过敏原

## 乳制品

乳糖  
酪蛋白  
乳糖不耐受  
酸奶  
(克菲尔) 酸乳酒  
乳糖  
奶  
山羊奶  
绵羊奶  
牛奶  
黄油  
奶油  
脱脂奶油  
乳蛋白  
奶酪

## алергија

алерген  
алергија од храна  
алергичен  
антихистамини  
анафилактичен шок  
алергичен сум на...  
хиперосетливост на храна  
хистамин  
нетолерантност кон определена храна  
неподнослив  
протеин  
без алерген

## млечни производи

млечен шеќер  
казеин  
нетолерантност кон лактоза  
јогурт  
кефир  
лактоза  
млеко  
козјо млеко  
овчо млеко  
кравјо млеко  
путер  
крем, павлака  
шлаг, матена павлака  
млечен протеин  
сирење

## 乳清

酪乳

## 乳清粉

## 花生

## 树生坚果

腰果  
胡杏树，胡杏仁  
榛子  
栗子  
巴西坚果  
可可仁  
花生酱  
花生酱汁，串烧酱  
石栗  
核桃  
澳大利亚坚果  
坚果  
美国山核桃  
花生油  
核桃油  
松子，松仁  
开心果  
黄杏仁

## 大豆

卵磷脂  
酱油  
豆油

## сурутка

матеница добиена по биење (вадење) на путерот  
прав од сурутка

## кикиритка

## јаткасти овошки

индиски орев  
бадем  
лешник  
костен  
бразилски орев  
кокосов орев  
путер од кикиритки  
сос од кикиритки  
влакнести јатки  
орав  
макадамија  
јатки  
калифорниски орев  
масло од кикиритки  
оревово масло  
семе од шишарка (пињоли)  
ф`стак  
семка од кајсија

## СОИНО ЗРНО

лецитин  
сос од соја  
масло од соја

## 大豆蛋白

丹贝

豆腐

## 豆类

豌豆  
豆子，豆类  
豌豆，蚕豆  
小扁豆 (豌豆)  
羽扇豆

## 面筋

苋菜 (苋属植物)  
淀粉  
稻米  
燕麦  
黑麦  
大麦  
腹泻  
糠，麸  
面粉  
小麦醇溶蛋白  
麦谷蛋白  
面筋不耐受  
一种起源于印度的小麦  
玉米  
稷，黍粒  
斯佩尔特小麦  
木薯  
小麦  
荞麦 (蓼科荞麦属)

## соин протеин

темпе  
тофу

## легуми, легуминози

грашок  
грав  
мешунки  
леќа  
лупин

## глутен

амарант  
скроб  
ориз  
овес  
`рж  
јачмен  
стомачно заболување  
трици  
брашно  
глиадин  
глутенин  
неподносливост на глутен  
камут  
пченка  
просо  
троскот, пиреј  
тапиока  
пченица  
хельда



# Food-Info Allergy Dictionary 中文 – Македонски



碎小麦  
黑小麦

## 海鲜

凤尾鱼  
青鱼 ( 鲱 )  
金枪鱼  
鳕鱼  
虾  
螃蟹  
鲤鱼  
鲭鱼  
黑线鳕  
龙虾  
鲷  
贝类  
蚌类  
牡蛎  
鱼  
旗鱼  
河鲈  
比目鱼  
章鱼  
三文鱼  
欧蝶鱼 ( 欧蝶 )  
鲑鱼

## 鸡

## 蛋

清蛋白

булгур, бунгур  
вид на пченица

## морска храна

бргљун, вид на сардела  
харинга  
туна  
бакалар  
ракче  
краба, морски рак  
шаран  
скуша  
вид на бакалар  
јастог  
риба лист  
школки  
школка  
острига  
риба  
сабјарка  
гргач  
ража  
октопод  
лосос  
риба иверак  
пастрмка

## пиле

## јајце

албумин

卵白蛋白  
蛋白, 蛋清  
伴清蛋白  
蛋黄  
血球素, 球蛋白  
蛋黄素, 卵磷脂  
溶菌酶  
蛋黄酱

## 肉

羊肉  
山羊肉  
猪肉  
牛肉  
小牛肉  
肉馅  
汉堡包  
火腿  
肌肉蛋白  
意大利腊肠  
腊肠, 香肠  
肉替代品

## 香料

## 香草料

芹菜  
香菜  
蒜  
茴芹  
肉桂, 桂皮

албумин од јајце  
белка од јајце  
коналбумин  
жолчка од јајце  
глобулин  
лецитин од јајце  
лизозим  
мајонез

## месо

овчо месо  
јагнешко месо  
свинско месо  
говедско месо  
телешко месо  
мелено месо  
хамбургер  
шунка  
мускулен протеин  
салама  
колбас  
супституент на месо

## зачини

## тревки

целер  
ким  
лук  
анасон  
цимет

洋葱  
胡荽  
茴香  
罗勒  
胡椒薄荷, 薄荷  
芥末  
黄芥末  
黑芥子, 黑芥末  
肉豆蔻  
芥末油  
胡椒粉  
西芹, 欧芹  
鼠尾草 ( 蒿属植物 )  
百里香 ( 麝香草属植物 )

## 巧克力

可可  
可可粉  
可可脂  
可可块 ( 糖膏 )

## 添加剂

安息香酸  
山梨酸  
含氮色  
香子兰 ( 香草 ), 香子兰  
精  
安息香酸盐  
食品着色剂  
防腐剂  
二氧化硫

кромид  
коријандер  
коморач  
босилок  
нане  
синап  
жолт синап-сенф  
црн синап  
морско оревче  
масло од синап  
црн пипер  
магдонос  
жалфија  
мајчина душичка

## чоколадо

какао  
какао во прав  
какао путер  
какао маса

## адитиви

бензоинска киселина  
сорбинска киселина  
азо бои  
ванила  
бензоат  
прехранбени бои  
конзерванси  
сулфур диоксид



# Food-Info Allergy Dictionary 中文 – Македонски



谷氨酸盐  
水杨酸盐  
山梨酸盐  
亚硫酸盐  
酒石黄  
香草醛, 香兰素

## 糖

### 甜味剂

水果糖  
转化糖  
阿斯巴甜糖  
右旋糖  
果糖  
葡萄糖  
菊粉  
乳糖醇  
乳果糖  
麦芽糖醇  
蜜  
蔗糖  
山梨糖醇  
葡萄糖浆  
木糖醇

## 水果

### 蔬菜

鳄梨  
李子  
香蕉

глутамат  
салицилат  
сорбат  
сулфит  
тартазин  
ванилин

## шеќер

### засладувач

овошен шеќер  
инвертен шеќер  
аспартам  
декстроза  
фруктоза  
гукоза  
инулин  
лактитол  
лактuloза  
малтитол  
мед  
сахарoза  
сорбитол  
глюкозен сируп  
ксилитол

## овошје

### зеленчук

авокадо  
слива  
банана

西兰花 ( 椰菜 )  
胡萝卜  
櫻桃  
柑橘类水果  
菠菜  
无花果  
猕猴桃  
橙子  
青柠  
柠檬  
苹果  
草莓  
黄瓜  
梨  
桃  
橙汁  
椰枣  
橘子  
番茄  
葡萄柚  
葡萄

## 酵母

酵母提取物, 酵母膏

## 芝麻

芝麻油

## 酒精

葵花籽

## 蘑菇

仙菇 ( 扇形 )

брокола  
морков  
цреша  
цитрусно овошје  
спанаќ  
смоква  
киви  
портокал  
зелен лимон-лимета  
лимон  
јаболко  
јагода  
краставица  
круша  
праска  
сок од портокал  
урма  
мандарина  
домат  
грејпфрут, цитрон  
грозје

## квасец

квасочен екстракт

## сусамово семе

сусамово масло

## алкохол

сончогледово семе

## печурка

црна печурка

© [www.food-info.net](http://www.food-info.net), 2007 All rights reserved. Do not copy or distribute !

Translators :  
Jianfen Liang, SiYu Zhao, Prof. Eleonora Winkelhausen, Prof. Slobodanka Kuzmanova

Food-Info.net  
Wageningen University  
PO Box 8129  
6700 EV Wageningen  
the Netherlands

This allergy dictionary is published by [www.food-info.net](http://www.food-info.net), an initiative of Wageningen University and the European Federation of Food Science and Technology.